



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	22.02. 2016 година ден месец година Свети Николе Број 2	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Програма за јавни работи во 2016 година бр. 0801 – 148 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 7, став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр.95/12), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.02.2016 година, донесе:

ПРОГРАМА за Јавни работи во 2016 година

Рамка на програмата

Комуналните дејности се дејности од јавен интерес. Основните услови и начинот на вршење на комуналните дејности, финансирањето на комуналните дејности, финансирањето на изградбата и одржувањето на објектите на комуналната инфраструктура се уредуваат со Законот за комунални дејности.

Според членот 7 став 1 и 2 од Законот за комунални дејности :

„Комуналните дејности се вршат врз основа на развојни планови и програми. Развојните планови за вршење на комунални дејности се донесуваат во период од три години од страна на Советот на Општината”.

Горенаведениот закон вклучува одредби со кои што се уредени одредени надлежности на Општината и јавните комунални претпријатија основани од Општината, како даватели на комунални услуги. По овие одредби потребно е да се предвидат соодветни акти односно активности, кои што треба да се донесат односно превземат. Напорите на Општина Свети Николе во 2016 година ќе бидат насочени кон донесување на сите потребни акти и програми со цел ефикасно извршување на комуналните услуги согласно овој закон преку примена и на дополнителни и нови практични пристапи со цел исполнување на надлежностите на локалната самоуправа согласно законските одредби во оваа област.

Развојни приоритети

Согласно Законот за локална самоуправа една од клучните надлежности на општините е планирањето на локалниот економски развој, водење на локална економска политика, потоа поддржување на развојот на малите и средни претпријатија и претприемништвото на локално ниво, како и промовирање и воспоставување на партнерства. Во оваа насока, Советот на Општина Свети Николе усвои Стратегија за локален развој на општината во која главна стратешка цел е намалување на невработеноста која во Општина Свети Николе изнесува околу 17,3% од вкупното население (или 3200 лица) според официјалните податоци од Центарот за вработување.

Од извршената Анализа на пазарот на трудот на Општина Свети Николе меѓу другото констатирано е дека:

- Огромно е учеството на невработените со ниско ниво на образование (I и II степен на стручна подготовка т.е неквалификувани) - 36,65% од вкупниот број на невработени.
- Голем е бројот на невработените лица кои чекаат вработување подолго од 1 години - 39,85%.
- Голем е бројот на невработени лица на возраст над 55 години – 23,5%.

За да се стимулира вработувањето на овие најзагрозени категории на невработени лица се предвидува нивно ангажирање во организирани работни активности во рамките на програма за Јавни работи од областа: Одржување и обновување на јавната инфраструктура и Одржување и заштита на животната средина.

За извршување на оваа надлежност во општина Свети Николе одговорно е ЈКП „Комуналец“, ЈП Погребални услуги и Општината преку Одделението за Комунални дејности

Со цел да се даде поддршка на работата на јавните претпријатија и општината за ефикасно спроведување на надлежноста од областа на заштита на животната средина и природа, уредување на просторот и градежното земјиште и комуналните дејности (одржување на јавна чистота) потребно е превземање на организирани акции со поддршка на општината и ЈКП, во кои ќе се ангажираат дополнителни човечки ресурси со моментален статус на невработени лица.

Во општина Свети Николе има голем број на слободна работна сила која може да биде ангажирана во работни активности кои не бараат стручност и формално образование, а се во рамките на програмските активности на јавните претпријатија и Општина Свети Николе. При спроведување на организирани акции, предност ќе се даде на вработување на долгорочно невработените лица (39,84% од вкупниот број на невработени) која е најбројна во општината, на неквалификуваната работна сила со ниско ниво на образование (36,65% од вкупниот број на невработени) и на невработените лица на возраст над 55 години (23,5% вкупниот број на невработени).

Цел

Основна цел на Програмата е да се даде придонес кон:

- Намалување на стапката на невработеност, привремено намалување на сиромаштијата и економско-социјалните тензии преку ангажирање на 35 невработени лица за период од 6 месеци, со акцент на долгорочно невработени неквалификувани и полуквалификувани лица,

- Обезбедување на посовремени услови за живот и работа на граѓаните преку обновување и уредување на јавната инфраструктура и одржување и заштита на животната средина.

Програмски активности

Во рамките на програмата за Јавни работи, Општина Свети Николе во партнерство со ЈКП Комуналец, и ЈП Погребални услуги, за период од 6 месеци ќе ангажира 35 невработени лица со акцент на долгорочно неработени лица, неквалификувани и полуквалификувани. Со проектот ќе се спроведат работни активности од областа на заштита на животната средина за чистење и одржување на критичните точки од аспект на загадувањето (градски паркови, излетнички места, гробишта, просторот на индустриската зона, дивите депонии во и околу градот), и од областа на обновување и одржување на јавната инфраструктура т.е уредување и санација на уличната инфраструктура во градот Свети Николе.

Програмата предвидува извршување на следните групи на активности по одредена временска динамика:

(Динамичкиот план за извршување на активностите е во прилог):

1 активност:

Чистење, хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема(клупи ,летниковци и корпи за отпадоци) во градските паркови,

2 активност:

Санација на тротоарните површини, хортикултурно уредување и расчистување на центарот на градот Свети Николе,

3/ активност:

Чистење и уредување на излетничко место Ѓуриште и излетничко место Крушки,

4 активност:

Расчистување на дивите депонии во и околу градот вклучувајќи ја индустриската зона и порамнување на цврстиот отпад во градежната депонија,

5 активност:

Чистење на одводен канал во градски гробишта,

6 активност:

Санација на пристапни пешачки патеки, хортикултурно уредување и расчистување на јавните гробишта.

Финансирање

Со Програмата е предвидено да се ангажираат 35 лица на кои ќе им се исплаќа надоместок во износ од 9 700,00 денари – бруто плата.

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 2.500.000,00 денари ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Свети Николе за 2016 година и кофинансирани од страна на ЈКП „Комуналец“ и ЈП „Погребални Услуги“.

1. Средствата во износ од **1.455.000** денари се од буџетот на Општина Свети Николе и ќе бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 25 ангажирани лица за период од 6 месеци.

2. Средствата во износ од **407.400,00** денари се кофинансирање од страна на ЈКП „Комуналец“ Свети Николе за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 7 ангажирани лица за период од 6 месеци.

3. Средствата во износ од **174.600,00** денари се кофинансирање од ЈП „Погребални Услуги“ и ќе бидат наменети за плаќање на надоместок за извршените јавни работи на 3 ангажирани лица за период од 6 месеци.

Распоредување на буџетските средства

Активностите од оваа Програма се финансираат со посебна ставка од Буџетот на Општината.

Завршни одредби

Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој го следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Бр.0801-148
22.02.2016год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност за измена на Статут бр. 0101-587/3 од 21.11.2014 година на ЈКП „Комуналец“, - Свети Николе бр. 0801 – 149 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

**Бр.0901-144/2-1
22.02. 2016 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/02), како и член 11 став 1 точка 2 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ,, бр.38/96), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2015 година донесе:

**Одлука
за давање согласност за измена на Статут на ЈКП Комуналец – Свети Николе**

Член 1

Се дава согласност на Статурната одлука за измена на Статут бр.0202-48/3 од 08.02. 2016 година. донесена од Управниот одбор на ЈКП Комуналец – Свети Николе

Член 2

Со оваа одлука се врши прошитување на Статутот на ЈКП Комуналец – Свети Николе – пречистен текст бр. 0101-587/3 од 21.11.2014 година во член 4 став 1 со внесување на нова ставка :

93.11 Работа со спортски објекти

Член 3

Ова Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0801-149
22.02.2016 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2015 година бр. 0801 – 150 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-2
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.



:+ 389 32 444 169 : + 389 32 440 911

e-mail: info@svetnikole.gov.mk

www.svetnikole.gov.mk

2015

31.12.2015 год.

Општина Свети Николе во текот на четвртиот квартал од 01.01.2015 до 31.12.2015 година има реализација на Буџетот на Општина Свети Николе во вкупен износ од **285.089.835,00 денари** или изразено во процент изнесува **84,37 %**, споредено план со реализација.

Основниот буџет на Општина Свети Николе за четвртиот квартал има реализација од **102.428.061,00 денари** или изразено во проценти изнесува **72,35%**. Следејќи ја историјата на базата на податоците за реализацијата во последните пет години мораме да напоменеме дека четвртиот квартал од 2015 годината е на ниво кое би требало да го има за овој квартал. Со анализата која е направена во одделението за финансии и буџет констатирано е дека општината постепено ја зголемува својата ликвидност со тоа што се обидува да изврши исплата на заостанатите обврски кон коминтентите и се обидува да оствари максимално прибирање на приходите со што би се овозможило поголема финансиска сигурност. Според вкупните приходи општинскиот основен буџет има реализација во приходниот дел во вкупен износ од **102.428.061,00 денари**, а од истите реализација на расходите во вкупен износ од **100.402.179,00** и салдо на 31.12.2015 во износ од **2.025.882,00 денари**.

Од севкупните расходи на ставките 401,402 и 404 кои се однесуваат за исплата на плата, надоместоци и придонеси има потрошено **25.799.780,00**, а остатокот на средства се за исплата на обврските кои општината ги сервисира и е на повидок да се воведат максимална финансиска контрола и дисциплина во делот на исплатата на основниот буџет.

Ако се направи анализа на средствата како се реализирани и потрошени како реализација/план за овој четврт квартал од 2015 се добива следната слика на реализација на трошоци во основниот буџет:

- За плати и надоместоци на вработените во локалната самоуправа се потрошени **25,19%** од вкупните расходи, а соодносот реализација/план е **96,50%**
- За патување во земјата патни трошоци, споредни трошоци и патарини како и трошоци направени во државата во кој спаѓаат и сместувањата има направено трошок кој изразен во процент изнесува **0,25%** од вкупните трошоци или во денари изразено изнесува **258.506,00 денари**, а соодносот реализација/план е **24,71%**
- За комунални услуги во кој спаѓаат(електрична енергија, огрев, телефон и телефакс, регистрација на моторни возила, гориво и масла, пошта) исплатени се **88,60%** од планираните трошоци или во денари изразено изнесува **10.700.447,00 денари**, а во однос на вкупните трошоци е **10,45%**
- За материјали и ситен инвентар во кој спаѓа и одржувањето на уличното осветлување, одржувањето во детското одмаралиште во Дојран како и сите поправки кои се направени во општинската зграда, во овој дел спаѓа и набавката на материјали за посебни намени, самиот износ за овие трошоци


изнесува **3.520.033,00** или **35,31%** од планираните трошоци, во однос на вкупните трошоци реализирано е **3,44%**



- За поправки и одржување на моторни возила, поправка и замена на резервни делови гуми и други делови кои се потребни за возниот парк на општината како и за одржување на зелени површини се потрошени средства во износ од **8.656.385,00** денари или во проценти **87,44%** од планираното, во однос на вкупните трошоци реализирано е **8,45%**
- За други договорни услуги ангажирање на лица кои имаат извршено определени услуги кон општината, надомест за експропријација, исплата на проекти за урбанистички и просторни планови, примарна заштита, услуги за копирање и печатење има реализирано **8,49%** од вкупните расходи, а реализирано во однос на планирано е **59,79%**
- За расходите кои се однесуваат на репрезентација, посета на семинари и конференции, објава на огласи, чланарина во домашни и странски заедници има издвоено средства во износ од **3.420.632,00** денари или **91,60%**, а во однос на вкупните расходи **3,34%**
- На ставките кои се однесуваат за исплатата на невладини организации, здруженија на граѓани како и трансферите до спортски клубови и организации од невладин сектор има остварување во овој четврт квартал од годината во износ од **1.713.000,00** денари или изразено во проценти **86,30%**, а во однос на вкупните расходи е **1,67%**
- За разни трансфери има исплатено **2.531.542,00** денари и процентот изнесува **80,62%**, а во однос на вкупните расходи е **2,47%**
- Социјалните бенифиции кои се однесуваат на еднократна парична помош и награда за новороденчиња изнесува **1.116.411,00** денари или тоа изразено во процент изнесува **76,47%**, а во однос на вкупните расходи е реализирано **1,09%**
- За изградба и реконструкција на патишта улици и автопати има реализација во износ од **27.694.349,00** или процентуално изнесува **59,78%**, во однос на вкупните расходи реализацијата е **27,04%**

Во овој дел од образложението го имаме извршувањето на основниот Буџет на општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2015 година. Можеме да констатираме дека имаме мошне добра реализација и на приходите и на расходите со максимално остварување на приходите и расходите од **72,35%**.

Во делот за наместките дотации мора да се каже дека тие се реализирани во износ од **141.214.458,00** денари или изразено во проценти **98,24%**. Динамиката на реализација е на идеална страна. Мораме да напоменеме дека иако во 2015 година имаме поголем буџет на финансиски средства кои се трансферираат до локално ниво средствата не се доволни за сервисирање на сите потреби на буџетските корисници и општината работи на комплетна анализа за изнаоѓање на решение за овој проблем које непосредно проблем на сите нас како општина.

Во делот за самофинансирачките активности имаме реализација и процентот изнесува **84,51%**. Динамиката на активностите кои се спроведуваат во делот на самофинансирачките активности се на задоволувачко ниво и се на многу на повисоко ниво на реализација споредено со претходната година.





Според погоре прикажаниот графикон може да се констатира дека Општина Свети Николе по соодветните програми се обидува максимално да ја извршува функцијата за соодветните политики во сите области кои ги има зацртано и предвидено за 2015 година.

Табеларен приказ на предвидени со реализирани приходи во Основниот Буџет во четвртиот квартал за 2015

конто	Опис на приход	Планирано	Реализирано
711	Danok od dohod, dobi vka i kapi tal ni dobi vki	1.725.000,00	1.725.066,00
713	Danoci na i mot	23.637.000,00	24.294.567,00
717	Danoci na speci f i ~ni uslugi	37.244.838,00	25.882.746,00
718		2.510.000,00	2.360.881,00
722	Taksi i nadomestoci	650.000,00	653.408,00
723	Admi ni strati vni taksi i nadomestoci	2.210.000,00	1.710.439,00
724	Drugi Vl adi ni uslugi	300.000,00	36.000,00
725	Drugi nedano ~ni pri hodi	2.100.000,00	2.218.477,00
741	Transferi od drugi ni voa na vl ast	31.122.097,00	28.774.997,00
742		0,00	0,00
731		5.810.231,00	0,00
733		34.269.039,00	14.771.480,00
		141.578.205,00	102.428.061,00

.0801-150
22.02.2016

,
с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал четврти од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година бр. 0801 – 151 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-3
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

	##	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори													
	##	Отплата на главнина кон домашни институции													
	##	Отплата на главнина до други нивоа на власт													
48		КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	49.801.930	29.090.920	301.000	276.822	130.000	46.240	25.004.535	21.693.249	10.000.000	5.073.818	85.237.465	51.107.231	34.130.234
	##		2.377.161	1.396.571	236.000	212160	130.000	46240							
	##	радежни објекти	0												
	##		46.324.769	27.694.349	65.000	64.662			25.004.535	21.693.249	10.000.000	5073818			
	##		0												
	##														
	##		500.000												
	##		600.000						0						
	##														
	##														
	##														

бр.0801-151
22.02.2016

с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски со 31.12.2015 година бр. 0801 – 152 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година

Бр.0901-144/2-4
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

K2

Kvartal en i zveç taj za dostasani nenamireni obvrski

Opçiti na:

SVETI NI KOLE

Kvartal: ^ETVRTI KVARTAL

od 01.01.2015 godi na do 31.12.2015 godi na

05.02.2016

(den, mesec, godi na)

Meseci	Obvrski do 30 dena	Obvrski do 60 dena	Obvrski nad 60 dena			Vкупno
			utu' eni	neutu' eni	Vкупno	
januari	12.138.269	1.148.373		29.320.275	29.320.275	42.606.917
februari	704.843	13.287.542		29.320.275	29.320.275	43.312.660
mart	2.519.076	13.992.385		29.320.275	29.320.275	45.831.736
april	4.971.793	18.054.504		31.205.327	31.205.327	54.231.624
maj	4.130.023	14.344.653		27.046.867	27.046.867	45.521.543
juni	694.339	13.290.960		22.537.054	22.537.054	36.522.353
juli	6.186.671	461.072		14.569.563	14.569.563	21.217.306
avgust	4.253.167	986.503		13.444.534	13.444.534	18.684.204
septemvri	693.468	794.744		13.542.323	13.542.323	15.030.535
oktomvri	7.480.920	293.490		12.959.753	12.959.753	20.734.163
noemvri	5.782.058	1.155.288		11.251.707	11.251.707	18.189.053
dekemvri	12.289.846	192.283		10.702.682	10.702.682	23.184.811

Obrazlo`eni e:

9.599.208,00

(denari)

Rashodna stavka	Vкупno obvrski
401	53.585
402	
403	
404	
411	
412	
413	11.630
414	
420	13.000
421	2.806.740
423	314.602
424	630.301
425	1.192.628
426	2.075.000
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	180
465	
471	
472	
473	
474	
480	312.901
481	
482	15.594.544
483	
484	
485	
486	179.700
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Total	23.184.811

Претседател на совет

с.р

:
: 01.01.2015 31.12.2015
: 17.02.2016
: () //

	30	60	60			
	16.362.958,00	900.977,00	0,00	27.367.350,50	27.367.350,50	44.631.285,50
	14.146.528,00	1.105.771,00	0,00	27.568.176,50	27.568.176,50	42.820.475,50
	11.347.648,00	1.575.565,00	0,00	27.439.161,50	27.439.161,50	40.362.374,50
	19.925.892,00	448.730,00	0,00	27.252.729,50	27.252.729,50	47.627.351,50
	17.607.917,00	771.735,00	0,00	22.825.247,50	22.825.247,50	41.204.899,50
	15.068.648,00	940.767,00	0,00	15.126.880,50	15.126.880,50	31.136.295,50
	22.962.368,00	461.072,00	0,00	14.781.314,50	14.781.314,50	38.204.754,50
	20.063.946,00	986.503,00	0,00	14.444.534,50	14.444.534,50	35.494.983,50
	17.459.945,00	794.744,00	0,00	13.542.323,50	13.542.323,50	31.797.012,50
	28.912.659,00	293.490,00	0,00	11.295.673,50	11.295.673,50	40.501.822,50
	23.344.418,00	1.155.288,00	0,00	9.587.627,50	9.587.627,50	34.087.333,50
	18.131.843,00	192.283,00	0,00	9.038.601,50	9.038.601,50	27.362.727,50

: 17.692.701,00

--

427	
425	1.192.628,00
464	180,00
426	2.074.990,50
486	179.700,00
420	13.000,00
465	
421	2.806.740,50
480	312.901,00
413	11.630,00
424	630.301,50
401	46.966,00
423	314.602,00
482	2.086.387,00
	9.670.026,50

Претседател на совет

с.р

:
 : 01.01.2015 31.12.2015
 : 17.02.2016
 : - //

	30	60	60			
	19.156.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.156.419,00
	13.439.600,00	5.716.819,00	0,00	0,00	0,00	19.156.419,00
	9.793.725,00	3.645.875,00	0,00	5.716.819,00	5.716.819,00	19.156.419,00
	0,00	3.801.449,00	0,00	5.716.819,00	5.716.819,00	9.518.268,00
	0,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	1.664.080,00
	0,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	1.664.080,00
	0,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	1.664.080,00
	0,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	1.664.080,00
	0,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	1.664.080,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	3.664.080,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	3.664.080,00
	2.000.000,00	0,00	0,00	1.664.080,00	1.664.080,00	3.664.080,00

: 0,00

482	3.664.080,00
	3.664.080,00

Претседател на совет

с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Образец КЗ - Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините со 31.12.,2015год. бр. 0801 – 153 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-5
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Образец

Квартален и зve{ taj za promeni te na sostojbata na sekoe zadol`uvawe na op{ ti ni te i javni te pretpri jati ja osnovani od op{ ti ni te

Op{ ti na:
 I zve{ taen peri od : 01.01.2015 godi na do 31.12.2015 godi na
(den, mesec, godi na) (den, mesec, godi na)
 Datum na podnesuvawe na i zve{ 05.02.2016
(den, mesec, godi na)

Dol g na op{ ti nata (vo ori gi nal na val uta)

Reden broj	Oznaka na kredit	Naziv na kreditot i namena	Originalna valuta	I znos	Kamatna stopka	Rok na otpлата	Grejs period	I znos na povle-eni tran{ i (vo ori gi nal na val uta)	Garanti ran kredit	Peri odi -nost na otpлата*	Datum na otpлата na glavni na		Datum na otpлата na kamata		Dostasana obvrška (vo		Datum na dostasuvawe na obvrškata	Pl atena obvrška (vo i zve{ tajni ot peri od)		Datum na otpлата na obvrškata	Dostasana nepl atena obvrška (vo i zve{ tajni ot		Sostojba na dol got za i zve{ tajni ot peri od**		
					%						Prv	Posled en	Prv	Posled en	Gl avni ca	Kamata		Gl avni ca	Kamata		na po-etokot	na krajot			
1	/48			47.602.286		13	3											5.073.818		24.12.2015	2.924.353		7.998.171	2.924.353	
2																									
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									

Zabe{ ki :
 , i ma i zvr{ eno i spl ата за i znosot koj go naveduvame vo ovoj i zve{ taj.

Dol g na JP osnovani od op{ ti nata (vo ori gi nal na val uta)

Reden broj	Oznaka na kredit	Naziv na kreditot i namena	Originalna valuta	I znos	Kamatna stopka	Rok na otpлата	Grejs period	I znos na povle-eni tran{ i (vo ori gi nal na val uta)	Garanti ran kredit	Peri odi -nost na otpлата*	Datum na otpлата na glavni na		Datum na otpлата na kamata		Dostasana obvrška (vo		Datum na dostasuvawe na obvrškata	Pl atena obvrška (vo i zve{ tajni ot peri od)		Datum na otpлата na obvrškata	Dostasana nepl atena obvrška (vo i zve{ tajni ot		Sostojba na dol got za i zve{ tajni ot peri od**		pri ma-(naziv na JP)	
					%						Prv	Posled en	Prv	Posled en	Gl avni ca	Kamata		Gl avni ca	Kamata		na po-etokot	na krajot				
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Zabe{ ki :

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за исплата на парична помош бр. 0801 – 154 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-6
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02), а по поднесено Барање од Јорданче Наумовски со бр. 0804 - сл од 01.02.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе:

ОДЛУКА

за исплата на парична помош

Член 1

Од Буџетот на Општина Свети Николе, Програма Програма А0 ставка 413 подставка 110 (тековна резерва-разновидни трошоци) да се исплати парична помош во износ од 15.000,00 денари.

Член 2

Паричната помош да се исплати на Јорданче Наумовски со адреса Велко Влаховиќ бр.23 која што парична помош ќе биде наменета за изолација на кровот во неговиот дом.

Член 3

Барањето е прилог на оваа одлука.

Се задолжува одделението за финансиски прашања за реализација на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен Гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0801-154
22.02.2016 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање согласност за користење на недвижни ствари без надоместок на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бр. 0801 – 161 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

**Бр.0901-144/2-7
22.02. 2016 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), како и член 15 од Правилникот за уловите и начинот за продажба и давање на користење недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе бр. 0701-77 од 30.01.2008 година, како и и Барање од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој број 0804- сл од 03.02.2016 година, Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на 22.02.2016 година ја донесе следнава

ОДЛУКА

за давање согласност за користење на недвижни ствари без надоместок на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Член 1

Со оваа Одлука се дава согласност за користење без надомест, а со обврска да ги подмирува тековните месечни трошоци како струја, вода и сл. на канцеларија во ОУ „Дом на Културата Крсте Петков Мисирков, од страна на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Член 2

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се обврзува канцеларијата да ја користат како работна просторија за вршење на нивните активности и работни задачи за периодот на траење од шест години, за што ќе се склучи посебен договор.

Член 3

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

Член 4

Оваа Одлука стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Свети Николе“.

**Бр. 0801- 155
22.02.2016 год.
Свети Николе**

**Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за бесправно изградениот објект делумно навлезен од северо-западната страна во КП бр.1913 КО Св. Николе-вон гр. во сопственост на Република Македонија со површина од 11 м2 за зграда 2 , запишана во И.Л. бр.798 Општина Свети Николе бр. 0801 – 156 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

**Бр.0901-144/2-8
22.02. 2016 година**

**Општина Свети Николе
Градоначалник,**

Свети Николе

Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија ” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе

О Д Л У К А

за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за бесправно изградениот објект делумно навлезен од северо-западната страна во КП бр.1913 КО Св. Николе-вон гр. во сопственост на Република Македонија со површина од 11 м2 за зграда 2 , запишана во И.Л. бр.798

Општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

1. Изградена градба со намена за произведен простор – зграда бр.1 и помошен објект бр.2 согласно Геодетски елаборат бр.10-706 од 06.07.2011 год со И.Л. бр.3275 и И.Л. бр.798 за КО Св. Николе- вон гр. Согласно чл.2 став 2 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11), - предмет број 09-959 од 16.02.2011 година на име на барател Симо Иванов ;
2. Советот во иднина ќе одобри барателот да пристапи кон изработка на урбанистичката документација со која барателот би можел наведениот објект да го вклопи со својата намена и функција ;
3. Овие објекти се изградени во сопствено земјоделско земјиште , но делумно навлегуваат во две други кастарски парцели сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 156
22.02. 2016 година
Свети Николе

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Извештај за работа на Општинската установа Дом на култура „Крсте Мисирков„ за 2015 година бр. 0801 – 157 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-9
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештај за работа на Општинската установа Дом на култура “Крсте П.Мисирков”за 2014 година

1. Советот на Општина Свети Николе го усвои Извештајот за работа на Општинската установа Дом на култура “Крсте П.Мисирков”за 2015 година на седницата одржана на ден 22.02.2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0801 -157
22.02. 2016година
Свети Николе

Претседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен

гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Информација за безбедносната состојба на подрачјето на ПС – Свети Николе за второ полугодие од 2015 година бр. 0801 – 158 што Советот на Општина Свети Николе ја усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-10
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 13 од Законот за Локална Самоуправа, а во врска со член 25 став 1 од Законот за Полиција Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

1.Советот на Општина Свети Николе ја прифаќа Информацијата за безбедносната состојба на подрачјето на ПС - Свети Николе за второ полугодие од 2015 година.

2.Поднесената Информација се прифаќа во целост без давање на посебни препораки на раководното лице за постапување во областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот.

3.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавување во □Службен Гласник□на Општина Свети Николе.

Бр.0801-158
22.02. 2016год.
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2015 бр. 0801 – 159 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година

Бр.0901-144/2-11
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(Службен весник на РМ бр.05/02), а во врска со член 85-а од Законот за даноците на имот (Службен весник на РМ бр.61/04, 92/07, 102/2008, 35/2011, 53/2011, 84/2012 и 188/2013), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година донесе

О Д Л У К А **за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2015**

Член 1

Се врши траен отпис на побарувања по следните основи :

- Комунална такса за трговци поединци износ од - **92.000,00 денари**
- Комунална такса за правни субјекти износ од - **170.000,00 денари**

Член 2

Прилог на Одлуката за отпис на побарувањата од член 1, се усвоените извештаи за извршениот попис заклучно со 31.12.2015 година

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр. 0801-159
22.02.2016 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Илија Стоилев с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Извештај за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12. 2015 година бр. 0801 – 160 што Советот на Општина Свети Николе го усвои на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-12
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ “ бр 5/2002), Советот на Општина Свети Николе на Седница одржана на ден 22.02.2016 година донесе

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Извештајот за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојба 31.12.2015 година

1.Се усвојува Извештајот за извршениот годишен попис во Општина Свети Николе со состојба на 31.12. 2015 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе “.

Бр. 0801-160
22.02.2016 год.
Свети Николе

Преседател,
на Совет на Општина Свети Николе
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена градба произведен простор на дел од КП бр.485 КО Делисинци , општина Свети Николе бр. 0801 – 161 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-13
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 11 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ број 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13)(пречистен текст) и Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација (“Службен весник на Република Македонија ” бр.56/2011) Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02.2016 година донесе

ОДЛУКА

за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за изградена градба произведен простор на дел од КП бр.485 КО Делисинци , општина Свети Николе

Член 1

Се отпочнува постапка за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација согласно Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација и тоа:

4. Произведен простор – зграда бр.1 согласно Геодетски елаборат бр.10-85/14 од 08.04.2014 год со И.Л. бр.32 и И.Л. бр.35 за КО Делисинци , со површина од 176 м2 за зграда 1 запишана во И.Л. бр.32 и во КП бр.471

- КО Делисинци во сопственост на Република Македонија со површина од 16 м² за зграда 1 запишана во И.Л. бр.35 , согласно чл.2 став 1 алинеја 5 од „Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација“ (Сл.весник на РМ бр. 56/11) - предмет бр. 09-2653 од 01.09.2011 година на име на барател Јана Накова.
5. Советот во иднина ќе одобри барателот да пристапи кон изработка на урбанистичката документација со која барателот би можел наведениот објект да го вклопи со својата намена и функција ;
 6. Овие објекти се изградени на дел сопствено земјоделско земјиште , но со поголем дел навлегуваат во две други кастарски парцели сопственост на Република Македонија .

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Свети Николе,,.

Бр.0801- 161
22.02. 2016 година
Свети Николе

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
Претседател на Совет,
Илија Стоилев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе („Службен гласник на Општина Свети Николе, бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе бр. 0801 – 162 што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година.

Бр.0901-144/2-14
22.02. 2016 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Градоначалник,
Зоран Тасев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (“Сл. Весник на РМ” бр.5/2002) како и член 36, а во врска со член 67 од Законот за

користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (“Сл. Весник на РМ” бр.78/2015), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 22.02. 2016 година донесе:

О Д Л У К А

За давање под закуп на недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот што ќе биде предмет на закуп согласно критериумите утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост во сопственост на Општина Свети Николе.

Член 2

Предмет на закуп ќе биде недвижен имот во Дом на култура “Крсте Мисирков” во Свети Николе:

1. Недвижен имот заведен во Имотен лист бр.5151 КО Свети Николе и тоа:
 - КП 10018, просторија бр.2, површина 45 m²;
 - КП 10018, просторија бр.4, површина 23,17 m²;
 - КП 10018, просторија бр.6, површина 197 m²;
 - КП 10018, просторија бр.5, површина 29.68 m²;
 - КП 10018, просторија бр.4 -сутерен, површина 44 m²;
 - КП 10018, просторија на 3 кат, површина 44 m²;

Член 3

Закупот на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетната цена на наддавањето ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од овластен проценител согласно со Законот за процена.

Член 4

Финансиските средства добиени од закупот на стварите во сопственост на општината може да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција на постојните ствари во сопственост на општината.

Член 5

Одлуката стапува на сила од денот на донесувањето.

Член 6

Одлуката ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

СОДРЖИНА

1.Програма за јавни работи во 2016 година	стр.
2.Одлука за давање согласност за измена на Статут бр. 0101-587/3 од 21.11.2014 година на ЈКП„Комуналец,, - Свети Николе.	стр.
3.Извештај за реализација на Општина Свети Николе за четвртиот квартал за 2015 година.	стр.
4.Квартален извештај за извршувањето на буџетот за Општина Свети Николе за извештајниот период (комулативно) за квартал четврти од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година.	стр.
5.Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски со 31.12.2015 година.	стр.
6.Образец КЗ - Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините со 31.12.,2015год.	стр.
7.Одлука за исплата на парична помош.	стр.
8.Барање од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.	стр.
9.Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во урбанистичко планска документација за бесправно изградениот објект делумно навлезен од северо-западната страна во КП бр.1913 КО Св. Николе-вон гр. во сопственост на Република Македонија со површина од 11 м2 за зграда 2 , запишана во И.Л. бр.798 Општина Свети Николе.	стр.
10.Извештај за работа на Општинската установа Дом на култура „Крсте Мисирков,, за 2015 година.	стр.

11.Информација за безбедносната состојба на подрачјето на
ПС – Свети Николе за второ полугодие од 2015 година.стр.

12.Одлука за траен отпис на побарувања по извршен попис во 2015 стр.

13.Извештај за извршениот годишен попис во Општина
Свети Николе со состојба на 31.12. 2015 година.стр.

14. Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во
урбанистичко планска документација за изградена градба произведен
простор на дел од КП бр.485 КО Делисинци, Општина Свети Николе стр.

15.Одлука за давање под закуп на недвижни ствари во
сопственост на Општина Свети Николе.стр.

Бр.0801-163
22.02.2016год.
Свети Николе